

### Отворено седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на земјите од ЈИЕ

(/feed/1914647/otvoreno-sedishte-na-zdravstvena-mrezha-na-zemjite-od-jie/about)

2 (?)

1 (?) skip=10)



#### Отворено седиште на Секретаријатот на здравствена мрежа на земјите од ЈИЕ (/forward/1914647/otvoreno-sedishte-na-sekretarijat-na-zdravstvena-mrezha-na-zemjite-od-jie)

Секретаријатот на здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ отвори седиште во Скопје. Здравствената мрежа на земјите од ЈИЕ е регионална иницијатива која ...

13:48, 07 Мар 2013 | Република (/src/152/republika) | прочитана: < 1k

(/forward/1914647/otvoreno-sedishte-na-sekretarijat-na-zdravstvena-mrezha-na-zemjite-od-jie)



#### Попоски - Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО во земјава (/forward/1914261/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-na-kancelarijata-na-szo-vo-zemjava)

Министерот за надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, ...

13:18, 07 Мар 2013 | Точка (/src/65/tochka) | прочитана: < 1k

(/forward/1914261/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-na-kancelarijata-na-szo-vo-zemjava)



#### Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914268/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

13:13, 07 Мар 2013 | Сител (/src/28/sitel) | прочитана: < 1k

(/forward/1914268/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)



#### Министерот Попоски на средба со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914096/ministerot-poposki-na-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Средбата на министерот Попоски и Џејкоб е по повод денешната инаугурација на Седиштето на здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје. На ...

12:59, 07 Мар 2013 | Прес 24 (/src/57/pres-24) | прочитана: < 1k

(/forward/1914096/ministerot-poposki-na-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)



#### Попоски- Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО во земјава (/forward/1914125/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-na-kancelarijata-na-szo-vo-zemjava)

Попоски- Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО во земјава Министерот за надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со ...

12:57, 07 Мар 2013 | Нет Прес (/src/56/net-pres) | прочитана: < 1k

(/forward/1914125/poposki-dzejkob-pozitivna-uloga-na-kancelarijata-na-szo-vo-zemjava)

#### Попоски се сретна со регионалниот директор на Светската здравствена организација (/forward/1914073/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-svetskata-zdravstvena-organizacija)

Барај

Пренос во живо од митинзите во **ВАЛАНДОВО**  
8.3.2013 | 18.00 часот  
**ГЕВГЕЛИЈА**  
8.3.2013 | 21.00 часот

**ИЗБЕРИ ДЕЛА!**  
МАКЕДОНИЈЕ СЕ СМЕР СО ДЕЛА!

www.izberi.org.mk

Најчитани off.net.mk Препораки

#### Ангелов : нема уште долго да бидете министер за одбрана (видео)

(/cluster/c3770e2f592e59f5ee22497e51b2/nema-ushte-dolgo-da-bidete-minister-za-odbrana-video) 08 Мар, 2013 14:54 | MKDNews (/src/146/mkdnews) | 33 вести (nema-ushte-dolgo-da-bidete-minister-za-odbrana-video) | прочитана: 9524

#### Најавените демонстрации не успеаја

(/forward/1918357/najavenite-demonstracii-ne-uspeaja) 08 Мар, 2013 18:14 | Журнал (/src/52/zhumal) | 56 вести (najavenite-demonstracii-ne-uspeaja) | прочитана: 3538

#### Каменувани автобуси на ЈСП - двајца повредени

(/forward/1915985/kamenuvani-avtobusi-na-jsp-dvajca-povredeni) 08 Мар, 2013 06:15 | Таратур (/src/13/taratur) | 43 вести (kamenuvani-avtobusi-na-jsp-dvajca-povredeni) | прочитана: 2816

#### Уапсени организаторите на денешните најавени протести

(/forward/1917126/uapseni-organizatorite-na-denesnite-najaveni-protesti) 08 Мар, 2013 13:42 | Популарно (/src/144/popularno) | 21 вести (uapseni-organizatorite-na-denesnite-najaveni-protesti) | прочитана: 2762

#### Последно испраќање на Уго Чавез, телото ќе се балсамира

(/forward/1918443/posledno-ispuskanje-na-ugo-chavez) 08 Мар, 2013 19:44 | Последно испраќање на Уго Чавез, телото ќе се балсамира



Шефот на македонската дипломатија, Никола Попоски денеска имаше средба со регионалниот директор на Светската здравствена организација (СЗО) за ...

12:49, 07 Мар 2013 | Капитал (/src/75/kapital) | прочитана: < 1k

(/forward/1914073/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-svetskata-zdravstvena-organizacija)



### Попоски се сретна со Регионалниот директор на СЗО (/forward/1914133/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914133/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo) 12:40, 07 Мар 2013 | Курир (/src/16/kurir) | прочитана: < 1k



### Попоски оствари средба со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914243/poposki-ostvari-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска се сретна со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914243/poposki-ostvari-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa) 12:23, 07 Мар 2013 | Sky МК (/src/24/sky-mk)



### Попоски на средба со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914183/poposki-na-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Денеска министерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски , имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

(/forward/1914183/poposki-na-sredba-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa) 12:10, 07 Мар 2013 | Maxim (/src/130/maxim)



### Попоски се сретна со регионалниот директор на СЗО за Европа (/forward/1914060/poposki-se-sretna-so-regionalniot-direktor-na-szo-za-evropa)

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена ...

11:46, 07 Мар 2013 | A1ON (/src/124/a1on) | прочитана: < 1k | веќе видена

2 (?)

1 (?) skip=10)

Препорачано Испрати Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

Напомена: Коментарите во ниеден случај не ги одразуваат ставовите и мислењата на Daily.MK .

chavez-teloto-kje-se-balsamira) teloto-kje-se-balsamira) 08 Мар, 2013 19:10 | Журнал (/src/52/zhurnal) | 47 вести (/cluster/efae3ebe4cc80eff09f4c10d2debe:isprakanje-na-ugo-chavez-teloto-kje-se-balsamira) | прочитана: 2276

Ми се допаѓа На Irena Pedroni, Violeta Bozinova и 195.430 други им се допадна ова.

#### Поврзани

Средба на Попоски со шефот на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР (/cluster/a422841e3d68afcafa102f23de949b1c) Вечер (/src/45) | 06 Мар, 2013 23:05

#### Тагови

- ЈИЕ (/names/ЈИЕ) Јакаб (/names/Јакаб) Џејкоб (/names/Џејкоб) Босна (/names/Босна) Британија (/names/Британија) Горан (/names/Горан) Европа (/names/Европа) Израел (/names/Израел) Канцеларијата (/names/Канцеларијата) МНР (/names/МНР) Македонија Никола Попоски (/names/Македонија Никола Попоски) Министерството (/names/Министерството) Музејот (/names/Музејот) ОН (/names/ОН) Република Македонија (/names/Република Македонија) Скопје (/names/Скопје) Советот (/names/Советот) Тодоров (/names/Тодоров) Херцеговина (/names/Херцеговина) Хрватска (/names/Хрватска)